


Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови
„Куманово План”-Куманово
ул.Гоце Делчев бр.34
1300 Куманово
Република Северна Македонија

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КУМАНОВО ПЛАН“ КУМАНОВО
ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2019-30.06.2019 ГОДИНА**

Предлагач : ВД Директор Горан Митевски

Куманово, Јули 2019 година



**Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови
„Куманово План”-Куманово
ул.Гоце Делчев бр.34
1300 Куманово
Република Северна Македонија**

Почитувани,

Јавното претпријатие „КУМАНОВО-ПЛАН“ Куманово е основано за вршење на дејности од јавен интерес за потребите на Општина Куманово, (локалната самоуправа, јавните општински претпријатија и јавните општински установи), поточно, согласно националната класификација на дејностите:

- 71.1.Архитектонски дејности и инженерство и со нив поврзано техничко советување
- 71.11.Архитектонски дејности
- 71.12.Инженерство и со него поврзано техничко советување.

ЈП „Куманово План“ Куманово со својата дејност ќе се занимава со урбанистичко планирање и уредување на градежното земјиште во Општина Куманово. Претпријатието се формира и се организира, така што дејноста која што ќе ја врши ќе обезбедува рамномерен просторен развој на Општината, рационално уредување и користење на просторот, услови за хумано живеење и работа на граѓаните, одржлив развој, заштита и унапредување на животната средина и природата и заштита на културно – историски вредности во Општината и поширокиот регион.

Согласно одредбите на постојните законски и подзаконски акти, Меѓународните стандарди за финансиско известување, Меѓународните стандарди за сметководство и добрата пракса за одговорно и транспарентно работење, во продолжение на овој документ е презентиран Тримесечен извештај за финансиско работење на Јавното претпријатие „Куманово план“ Куманово за период од 01.04.2019 до 30.06.2019 година. Информациите кои се прикажани во овој извештај имаат висок квалитет и преставуваат основа за донесување на соодветна одлука од Советот на општината.

Со почит,

Горан Митевски
ВД Директор на ЈП Куманово План Куманово



Во период од 01.04-30.06.2019 година реализирани се следните резултати:

I. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

| Р.бр. | Кonto | Преглед на приходи | 01.04-30.06.2019 |
|-----------------------|--------|---|-------------------|
| 1. | 741-00 | Приходи од архитектонски дејности и инженерство и со нив поврзано техничко советување | 0,00 |
| 2. | 741-10 | Приходи од архитектонски дејности | 726.000,00 |
| 3. | 741-20 | Приходи од инженерство и со него поврзано техничко советување | 0,00 |
| 4. | 761-00 | Приходи од камати | 0,00 |
| ВКУПНО ПРИХОДИ | | | 726.000,00 |

II. ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

| Р.бр. | Кonto | Преглед на приходи | 01.04-30.06.2019 |
|-------|--------|---|------------------|
| 1. | 400-00 | Потрошен помошен материјал | 20441 |
| 2. | 400-10 | Потрошен канцелариски материјал | 26545 |
| 3. | 400-11 | Трошоци за копирање | 11538 |
| 4. | 401-30 | Потрошен моторен бензин и дизел гориво | 5001 |
| 5. | 41100 | Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет | 10829 |
| 6. | 419-60 | Патарина | 2200 |
| 7. | 419-70 | Други патни трошоци | 415 |
| 8. | 419-90 | Останати услуги | 2000 |
| 9. | 4210 | Плати за вработени преку агенција за привремени вработувања | 584560 |

| | | | |
|---|--------|---|---------------------|
| 10. | 42100 | Вкалкулирани нето плати | 502753 |
| 11. | 42110 | Вкалкулирани трошоци за ПИО-плата | 137712 |
| 12. | 42120 | Вкалкулирани трошоци за здравство - плата | 55387 |
| 13. | 42130 | Вкалкулирани придонеси од бруто плата | 3740 |
| 14. | 42140 | Вкалкулирани трошоци вработување плата | 8983 |
| 15. | 42150 | Вкалкулирани трошоци за ПДД - плата | 39860 |
| 16. | 42152 | ПДД-ЗА УО и НО | 12495 |
| 17. | 42153 | ПДД- договори за услуги | 556 |
| 18. | 441-00 | Надоместоци на членови на УО и НО | 112500 |
| 19. | 444-01 | Трошоци за Централен регистар и административни такси | 252 |
| 20. | 44600 | Банкарска провизија за домашен платен промет | 4541 |
| 21. | 44610 | Банкарска провизија за Виза картичка | 200 |
| 22. | 449-01 | Провизија на агенција за ПВ | 70 |
| 23. | 449-02 | Трошоци за тендери | 1416 |
| ВКУПНО ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО | | | 1.543.994,00 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| I. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ | 726.000,00 |
| II. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ | 1.543.994,00 |
| III. ОСТВАРЕНА ДОБИВКА/ЗАГУБА | -817.994,00 |

ЈП „Куманово план“ Куманово по прикажаните финансиски показатели за периодот од 01.04.2019- 30.06.2019 година ги има остварено следните финансиски резултати:

Вкупните приходи остварени во вториот квартал од годината изнесуваат **726.000,00** денари. Приходот е реализиран од архитектонски дејности согласно измената на Програмата за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште , изградба и одржување на комунална инфраструктура на Куманово за 2019 година .

Вкупните расходи и трошоци од работењето изнесуваат **1.543.994,00** денари. Периодот од 01.04-30.06.2019 година е втор квартал од почетокот на функционирањето на јавното претпријатие и во него се реализирани активности предвидени во измената на Програмата за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште , изградба и одржување на комунална инфраструктура на Куманово за 2019 година.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ВО ПЕРИОД 01.04-30.06.2019 ГОДИНА

Во текот на вториот квартал од 2019 година реализирани се приходи во износ од 726.000,00 МКД

ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

| | |
|---|------------------|
| 1. Потрошен помошен и канцелариски материјал | 46.986 |
| 2. Трошоци за копирање | 11.538 |
| 3. Патни трошоци | 7.616 |
| 4. Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет | 10.829 |
| 5. Останати услуги | 2.000 |
| 6. Плати за вработени преку АПВ | 584.560 |
| 7. Вкалкулирани бруто плати | 748.435 |
| 8. ПДД- договори за услуги | 556 |
| 9. Надоместоци на членови на УО и НО | 124.995 |
| 10. Трошоци за ЦР и административни такси | 252 |
| 11. Банкарска провизија за домашен платен промет | 4.541 |
| 12. Банкарска провизија за Виза картичка | 200 |
| 13. Провизија на агенција за ПВ | 70 |
| 14. Трошоци за тендери | 1.416 |
| ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО | 1.543.994 |

За период од 01.04-30.06.2019 ЈП Куманово План Куманово има реализирано приходи во износ од 726.000,00 МКД и реализирани расходи 1.543.994,00 МКД и остварена загуба во износ од 817.994,00 МКД.

Во период од 01.04-30.06.2019 година реализирани се две јавни набавки за обезбедување на потребна опрема за работа на ЈП КУМАНОВО ПЛАН Куманово. Реализирана е набавка на компјутери и принтери во вкупна вредност од 584.955 МКД, вкупен износ на набавка за компјутери и монитори во износ од 458.430,00 МКД и за принтери во износ од 126.525,00 МКД.

Во тримесечниот извештај не е прикажан споредбен приказ на податоци за претходни периоди поради тоа што јавното претпријатие почнува со извршување на своите активности од 01.01.2019 година.

Изработил

Биљана Филиповиќ

Овластен сметководител

Одобрил

Горан Митевски

ВД Директор ЈП Куманово План
Куманово

Врз основа на член 30 од Статутот на Јавното претпријатие „Куманово план“ Куманово,
Управниот одбор на седница одржана на _____ година ја донесе следнава:

О Д Л У К А

за усвојување на Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово план“ Куманово
за период 01.04.2019-30.06.2019 година

Член 1

Се усвојува Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово план“ Куманово
за период 01.04.2019-30.06.2019 година.

Член 2

Одлуката стапува на сила со денот на давање на согласност од страна на Совет
на Општина Куманово.

Бр. _____
---.---.2019 година

ЈП „Куманово план“ Куманово
УПРАВЕН ОДБОР
Претседател,

Александар Владевски